

**КОЈ НИ Е ВИНОВЕН ШТО НИЕ НА ДЕНОТ  
НА НЕЗАВИСНОСТА МЕШАВМЕ АЈВАР,  
ДОДЕКА АЛБАНЦИТЕ ВО НАШАТА  
ДРЖАВА СЛАВЕА ТУЃ ПРАЗНИК?**

**Б**олно и жално е да се чувствувањето како туѓинец во сопствената држава. Мизерно е да гледаш како некој друг во твојата татковина прави што сака и каде сака. Во такви случаи, кога не можеш да се спротивста-

Тетово се вееја албански знамиња.

Во конкретниов случај, Албанците ја поставија границата меѓу левиот и десниот брег на Вардар и уште еднаш, по кој знае кој пат, докажаа дека никој ништо не им може. Во една ваква држава, ко-



■ Пишува:

Жаклина МИТЕВСКА

# КОГА МАКЕДОНЧЕТО ЌЕ ОСОЗНАЕ ДЕКА Е МАКЕДОНЕЦ?!

виш, залудно ти е тоа што си Македонец! Во оваа држава одамна Македонците ги изгубија своите права. А во неа можеш да просперираш само ако си припадник на една од заедниците, по можност албанската. Но, за она што со години наназад ни се случува виновни сме си самите. Дадовме сè што можевме. Дозволивме други да ни ги кројат историјата и територијата, дозволивме да ни се вејат знамиња на туѓи држави. Она што ни се случи на 28 ноември, денот на албанското знаме, е само една епизода од филмот наречен "Албанците во Македонија".

Во државава одамна важи правилото "со свој камен по своја глава". До кога на сопствена штета ќе финансираме манифестации како онаа за албанското знаме, а за македонските манифестации ќе се вадиме со тоа дека немаме пари. Е, токму таа манифестација "Скопје слави", финансирана од Министерството за култура, личеше на нешто повеќе од манифестација. Тоа беше чиста провокација. Ситуацијата потсетуваше како на онаа пред воениот конфликт кога на плоштадот во

**Главниот град на државава беше под опсада на албанското знаме, се играа албански ора, ечеа албански песни. Од македонското знаме немаше ниту трага ниту глас... Доволно да се прашаш дали се наоѓаш во Македонија или во Албанија?**

ја личи на сè само не на држава, во која законите не важат подеднакво за сите, нормално е да се случуваат вакви работи. Ако бевме вистинска држава тогаш одамна зад решетки ќе беа оние кои го кршеа законот, немаше слободно да се шетаат и да изигруваат "херои" и немаше да ни се случува некакво албанско сценарио кое сè уште трае. Прославата на денот на албанското знаме е само една од трагедиите кои секојдневно им се сервираат на Македонците. Во здрава и праведна држава вакви настани се казнуваат, а кај нас топката се префрла од една на друга страна. Но, и ова чудо ќе мине за три дена. Кога веќе ги амнестиравме за она што го правее во 2001 година и ги внесовме во Собранието, тогаш ова со знамето е "мачкина кашлица".

Албанскиот орел се вееше

на стоквната кука "Илинден", се играа албански ора, Скопје ечеше од албански песни. А од македонското знаме ниту трага ниту глас. Доволно да се прашаш дали се наоѓаш во Македонија или во Албанија? Но, зошто се чудиме на нивните постапки? Одамна знаеме дека тие најмалку ќе го почитуваат Законот за употреба на знамињата на етничките заедници. Убедени во тоа дека за сè што ќе направат ќе поминат неказнето, продолжуваат со своите постапки.

Е, ние Македонците можеме само да им завидуваме на тоа како тие ја бранат својата кауза. Можеби е неумесно да правиме ваква споредба, но сепак се прашуваме како тие знаат да слават празник на туѓа држава, а ние Македонците се откажавме дури и од Денот на независноста. Па, така, наместо прослава на го-

динарниот 8 Септември, секој по дома си мешаше ајвар!

Албанците ги слават своите "борци", спомениците на терористите никнуваат во државава како печурки по дожд, а од споменикот на нашите бранители во 2001 година нема ништо, ни лопата за камен-темелник! Каде ни е нам бистата на македонскиот војсководец Александар Македонски? Тој ќе почека на подобри времиња... А, во меѓувреме бистата на Искендер ќе никне пред стоквната кука "Илинден" и ќе означува чија територија е македонска, а чија албанска. Иако можеби навидум изгледа дека албанските водачи по нешто се разликуваат во своите изјави, факт е дека сите мислат исто, борба за албанската кауза. И додека Ахмети изјавува дека тоа што на прославата го нема македонското знаме е техничка грешка, негов сопартиец коментира дека "не е проблем што го нема државното знаме, бидејќи и така прославата била за албанското знаме". Да стануваше збор за Албанија можеби неговата изјава и ќе поминеше. Но, ова е Македонија, а таа има свое знаме!